

КОГА ЕВР ЗА ГРЧ ФАЛСИФИ

ЗАРЕМ НЕ БЕА ДОВОЛНИ
ДЕЦЕНИСКИТЕ ПРОТЕРУВАЊА
НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД
ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА?

Последниве месеци забележуваме по малку координирана и заемно усогласена стратегија на Грција и на Бугарија во поглед на негирањето на македонското име и македонскиот идентитет. Нафрлени како мршојадци начекаа исклучителна временска прилика, за која помислија дека претставува шанса да не фрлат на

"...Тие не се Бугари, туку Македонци, потомци на древните Македонци, а Бугарите се Татари и не знам што друго..."

Петко Славев, 1871 година

Регионалните пропаганди против Македонија и Македонците, против нивното постоење и идентитет продолжуваат. Времињата од подалечното и од поблиското минато се пресликани во денешнинава, со голема веројатност и иднината да ни биде таква.

Но, Македонецот е цврст.

Издржал голготи, издржал прогони, срам, предавства, суровост, ја киснел проклетата земја со крв и пот... но, повторно е тука, на истото место.

Повторно е Македонец, повторно пишува на македонски, пее на македонски, плаче на македонски, бебињата гугаат на македонски.

Знаат нашите соседи кои сме и што сме!

Обидите повторно да не асимилираат, преиначат и прекрстат се само знак на зголемена доза на страв и нетрпеливост од развојот на македонското прашање, кое еволуира на штета на нивните шовинистички пропаганди. Крајот ќе биде познат и однапред предвидлив. Ќе пропаднат во сопствената бездна, во бунарите кои самите со децении и со векови ги копаат за нас. Македонецот знае да ги препознае и да ги испочитува вистинските пријатели, но истовремено знае и да ги осуети и казни докажаните непријатели. Кроткиот дух на нашиот народ не треба да се користи и да се злоупотреби за реализирање на нивните демонски сценарија за наше разнебитување, за македонското духовно и физичко уништување.

Македонскиот дух знае да биде и див, непоколеблив, разлутен како бик. Не треба да се предизвикува. За сè има црвена линија. Некои одамна ја преминаа аловата граница на македонското трпение. Доколку не отстапат од таа идеологија, како што велат Босанците, "биче белаја".



"Мајка Македонија, откако го породиле Великиот Александар, откако ги породиле Светите Кирила и Методија, многу е ослабната. Ретки се великите мажи на светот! Александар Македонски не бил Грк, Македонија и Тракија никогаш не биле населени со Грци, ниту во времето на Александар, ниту во времето на владеењето на Римјаните".

Григор Прличев

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

АСИМИЛАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА ВО БУГАРИЈА

колена под секоја човечка димензија. Грците, покрај спорот со името, си дозволија пред меѓународните претставници да диригираат наметнување нов идентитет на македонскиот народ, кој би значел елиминирање на сè што е македонско.

Членка на ЕУ и на НАТО, која себеси се претставува како еден од стожерите на цивилизацијата воопшто, применува методи својствени на средновековните стратегии и на национал-социјалистички платформи од периодот на Втората светска војна. Но, наместо осуда за таквите постапки, светот ја прифаќа Грција како посилен партнер во преговорите со Македонија. Изговорот дека таа е најстара членка на НАТО, па затоа мораме да ја трпиме психичката тортура, која ја применува врз нас, не соодветствува со најосновните димензии за рамноправност меѓу нациите и човековите права и слободи. Дека Грција ќе биде поразената страна во оваа апсурдна и ирационална проблематика е општопознат факт, но западниот свет треба да ја натера нејзината антицивилизациска стратегија да ја замени со политика која соодветствува на современите текови во светското општество.

Истото се однесува и за бугарската државна стратегија базирана врз континуираното негирање и потценување на македонството. Поразите кои официјалната политика на Софија ги доживува пред меѓународните судови, за непочитувањето на правата на Македонците во Пиринскиот дел, веројатно не се доволни за преиспитување на грешната политика која ја води нашиот источен сосед.

13 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 718 / 4.4.2008

"Нема потрагична ситуација од онаа во која се наоѓа македонскиот народ. Историјата е само долга низа насилства, грабежи, убиства, монструозни злосторства. Никогаш, ниту во најлошите епохи немало полош режим од оној што на Македонија ѝ го наметнаа Протогеров и Михајлов. Нивните банди од името на партијата ги извршуваат своите злодела".

Маурис Јункер, La Macedoine vue par l'Europe



ЕГЗЕКУТИРАНИ МАКЕДОНЦИ
ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА



"Доказите укажуваат дека македонскиот јазик бил различен од обичниот антички грчки јазик, употребуван како јазик на дворот и на дипломатија... Македонските погребни обичаи укажуваат на различно гледање на задгробниот живот од грчките, дури и за време кога биле обожавани многу исти богови... Јасно е дека античките писатели, прикажувајќи различни историографски и филозофски ситуации, ги гледале Грците и Македонците како два одделни и различни народи, чии односи биле означени со значителна антипатија, ако не со отворено непријателство".

Јуџин Борза, американски историчар

Κάπου - χάπου, πάνω σ' αὐτὲς τὲς ὀρνιθοκαταδιώξεις, τὰ χαρίσματα, τὲς φωνές, παρουσιαζότανε ξαφνικά κάποια χωριάτσια κι' ἀρχίζε νὰ βρίζεи στὴ βαριὰ μαкеδονίτικη γλῶσσα της. Καί τότε οἱ φαντάροι τὴν πολιορκοῦσαν μὲ τὰ λεφτά, ἐπιδειχτικά στὸ χέρι, γυρεύοντας νὰ πληρώσουν τὴ ζημιὰ, ἀλλὰ καί ν' ἀγοράσουν ψωμί, κρασί, τσίπουρο, βούτυρο, τυρί, ὅ,τι φαγώσιμο. Παίρνανε ὅμως ὁλοένα γι' ἀπάντηση, τὴ στερεότυπη ἐκείνη λέξη, ποὺ μᾶς ἔριξε λίγο μετὰ τὴ Νάουσα ὁ πρῶτος σλαβόφωνος χωριάτης, ποὺ ἀπαντήσαμε μὲ κατεδασμένα μούτρα στὴν εἴσοδο τοῦ πρώτου χωριοῦ—λέξη, ποὺ ἀπὸ τότε, ὅπου κι' ἂν περάσαμε, ὡς τὰ πρόθυρα τῆς Θεσσαλονίκης κι' ἀπὸ κεῖ ὡς τὴ Φλώρινα, ἀκουγότανε σὰ μελαγχολικὴ ἐπώδὸς σὲ κάθε μας αἴτηση: «Νέμα»—Δὲν ἔχει.

"Одвреме-навреме, покрај ловот на птици, гракањата, звуците, на големо изненадување во селото се појавила жена која почнала да колне на тежок и неразбирлив македонски јазик. Војниците ѝ понудиле пари за да ја надоместат штетата а, исто така, ѝ купиле леб, вино, масло, сирење и други хранливи продукти. За возврат, тие го добиле истиот стереотипен одговор, кој за прв пат го слушнале надвор од Науса, каде што се сретнале со првиот старословенски јазик. Таа со наведната глава им одговори дека каде и да одат од Солун па сè до Флорина, тие ќе добијат само еден одговор на нивните барања: Нема!".

грчки историчар

тено стратегија за преземање поригорозни мерки кон оние земји кои недоследно се однесуваат кон малцинствата и кои забораваат на задолжителните обврски кои мораат да ги исполнат. Брисел тоне во бикрократските процедури на кои не им се гледа крајот.

За да ја докажеме неоснованоста и апсурдноста на нашите соседни асимилаториски пропаганди, повторно прикажуваме историски докази и факти, со кои по кој знае кој пат ја изнесуваме на виделина вистинската слика за лажната демократија на Атина и на Софија, низ минатото и денес.